



Средно училиште на Град Скопје  
"Димитар Влахов"

Почитувани ученици и родители,

Во врска со уписот на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година кој ќе се реализира на **16 јуни, 17 јуни, 18 јуни од 07:00 до 19:00 часот** и **19 јуни во период од 07:00 до 13:00 часот**, а со цел да се почитуваат препораките дадени од надлежните институции заради настанатата ситуација со вирусот COVID 19, Ве замолуваме строго и доследно почитување и придржување кон следниот:

## ПРОТОКОЛ

за упис на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година

во СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје

1. Почитување мерки за заштита (**задолжително носење маска, држење растојание од 2 метри, дезинфекција на раце при влез во училиштето, во спротивно нема да Ви се дозволи влез во училиштето**)
2. Пријавата за упис на учениците може да се подигне во училиштето од точно означените места, но препорачливо е, доколку сте во можност, да ја испечатите и пополните од дома. Пријавата во електронска форма може да ја најдете на нашата web страна <http://www.dimitarvlahov.edu.mk> или на web страната на Министерството за образование и наука [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk)
3. Да се почитуваат ознаките и насоките на движење со цел непречено и безбедно одвивање на пријавувањето, да се почитуваат препораките на поставените редари во училиштето (**да се влегува еден по еден, односно откако редарот ќе ви дозволи**)
4. Пристап кон комисиите за пријавување ќе му биде овозможено само на ученикот кој се пријавува или неговиот родител/старател и исклучиво со однапред подготвена целосна документација (ОРИГИНАЛ свидетелства од VI до IX одделение, ОРИГИНАЛ извод од матична книга на родени и доколку има, дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари)
5. Задржувањето во внатрешните простории на училиштето да биде минимално (согласно со потребното време за завршување на активностите за пријавување и не повеќе од 5 минути).
6. Согласно препораките од Министерството за образование и наука, документите ќе се примат согласно распоред според азбучен ред од презимето, со исклучок на родителите и учениците кои доаѓаат од други градови на Р.С. Македонија.

**Ве очекуваме!**